

Ревизија на податоците во платниот биланс

1. Претходни податоци за 2023 и 2024 година.

а. Во септември 2024 година извршена е ревизија на податоците за:

- 2023 година во категориите: директни инвестиции, примарен доход, секундарен доход, капитална сметка - поради вклучување на податоците од годишниот прашалник за вложувања во странство BC 11 и BC 22;
- сите компоненти за 2023 година - како резултат на подобар опфат на податоците;
- 2022 година - стоки, услуги, секундарен доход и трговски кредити, врз основа на дефинитивните податоци за надворешно - трговска размена.

б. Во септември 2023 година извршена е ревизија на податоците за:

- 2022 година во категориите: директни инвестиции, примарен доход, секундарен доход, капитална сметка - поради вклучување на податоците од годишниот прашалник за вложувања во странство BC 11 и BC 22;
- сите компоненти за 2022 година - како резултат на подобар опфат на податоците;
- 2021 година - стоки, услуги, примарен доход, секундарен доход и трговски кредити, врз основа на дефинитивните податоци за надворешно - трговска размена, како и подобар опфат на податоците.

в. Во септември 2022 година извршена е ревизија на податоците за:

- 2021 година во категориите: директни инвестиции, примарен доход, секундарен доход, капитална сметка - поради вклучување на податоците од годишниот прашалник за вложувања во странство BC 11 и BC 22;
- сите компоненти за 2021 година - како резултат на подобар опфат на податоците;
- 2020 година - стоки, услуги, секундарен доход и трговски кредити, врз основа на дефинитивните податоци за надворешно - трговска размена.
- 2014 - 2020 година во категориите: секундарен доход и трговски кредити - поради подобар опфат на податоците.

г. Во септември 2021 година извршена е ревизија на податоците за:

- 2020 година во категориите: директни инвестиции, примарен доход, секундарен доход, капитална сметка - поради вклучување на податоците од годишниот прашалник за вложувања во странство BC 11 и BC 22;
- сите компоненти за 2020 година - како резултат на подобар опфат на податоците;
- 2019 година - стоки, услуги, секундарен доход и трговски кредити, врз основа на дефинитивните податоци за надворешно - трговска размена.

д. Во септември 2020 година извршена е ревизија на податоците за:

- 2019 година во категориите: директни инвестиции, примарен доход, секундарен доход, капитална сметка - поради вклучување на податоците од годишниот прашалник за вложувања во странство BC 11 и BC 22;

- сите компоненти за 2019 година - како резултат на подобар опфат на податоците;

- 2018 година - стоки, услуги, секундарен доход и трговски кредити, врз основа на дефинитивните податоци за надворешно - трговска размена.

ѓ. Во септември 2019 година извршена е ревизија на податоците за:

- 2018 година во категориите: директни инвестиции, примарен доход, секундарен доход, капитална сметка - поради вклучување на податоците од годишниот прашалник за вложувања во странство BC 11 и BC 22;

- сите компоненти за 2018 година - како резултат на подобар опфат на податоците;

- 2017 година - стоки, услуги, секундарен доход и трговски кредити, врз основа на дефинитивните податоци за надворешно - трговска размена.

е. Во септември 2018 година извршена е ревизија на податоците за:

- 2017 година во категориите: директни инвестиции, примарен доход, секундарен доход, капитална сметка - поради вклучување на податоците од годишниот прашалник за вложувања во странство BC 11 и BC 22;

- сите компоненти за 2017 година - како резултат на подобар опфат на податоците;

- 2016 година - стоки, услуги, секундарен доход и трговски кредити, врз основа на дефинитивните податоци за надворешно - трговска размена.

ж. Во септември 2017 година извршена е ревизија на податоците за:

- 2016 година во категориите: директни инвестиции, примарен доход, секундарен доход, капитална сметка - поради вклучување на податоците од годишниот прашалник за вложувања во странство BC 11 и BC 22;

- сите компоненти за 2016 година - како резултат на подобар опфат на податоците;

- 2015 година - стоки, услуги, секундарен доход и трговски кредити, врз основа на дефинитивните податоци за надворешно - трговска размена.

з. Во септември 2016 година извршена е ревизија на податоците за:

- 2015 година во категориите: директни инвестиции, примарен доход, секундарен доход, капитална сметка - поради вклучување на податоците од годишниот прашалник за вложувања во странство BC 11 и BC 22;

- сите компоненти за 2015 година - како резултат на подобар опфат на податоците;

- 2014 година - стоки, услуги, секундарен доход и трговски кредити, врз основа на дефинитивните податоци за надворешно - трговска размена.

с. Во септември 2015 година извршена е ревизија на податоците за:

- 2012, 2013, 2014 година во категориите: директни инвестиции, примарен доход, секундарен доход, капитална сметка - поради вклучување на податоците од годишниот прашалник за вложувања во/од странство, ВС 11 и ВС 22;

- сите компоненти за 2014 година - како резултат на подобар опфат на податоците;

- 2013 година - стоки, услуги, секундарен доход и трговски кредити, врз основа на дефинитивните податоци за надворешно - трговска размена.

и. во септември 2014 година извршена е ревизија на податоците за:

- 2013 година во категориите: директни инвестиции, примарен доход и останати инвестиции - поради вклучување на податоците од годишниот прашалник за странски вложувања ВС 22 и подобар опфат на податоците за кредитната задолженост;

- сите компоненти за 2013 година - како резултат на подобар опфат на податоците;

- 2012 година - стоки, услуги, секундарен доход и трговски кредити, врз основа на дефинитивните податоци за надворешно - трговска размена.

ј. Во јуни 2014 година извршена е ревизија на временската серија согласно Прирачникот за платен биланс и меѓународна инвестициска позиција (БПМ6), VI издание, ММФ, 2009.

-За периодот 2010-03.2014 извршена е целосна ревизија на податоците согласно препораките на новиот прирачник.

-За периодот 2003-2009 ревизијата е извршена со користење на матрица на ММФ за автоматска конверзија на податоците од БПМ5 во БПМ6, додека за одредени ставки од платниот биланс, за коишто се расположливи подетални податоци, извршено е ревидирање согласно препораките на БПМ6.

-Подетални информации за направените методолошки усогласувања можат да се видат на следнава врска:

www.nbrm.mk/Informacija

к. Во септември 2013 година извршена е ревизија на податоците за:

- 2012 година во категориите: директни инвестиции, примарен доход и останати инвестиции - поради вклучување на податоците од годишниот прашалник за странски вложувања ВС 22 и подобар опфат на податоците за кредитната задолженост;

- речиси сите компоненти за 2011 и 2012 година - како резултат на подобар опфат на податоците;

- 2011 година - стоки, услуги и трговски кредити, врз основа на дефинитивните податоци за надворешно - трговска размена.

л. Во септември 2012 година извршена е ревизија на податоците за:

- 2011 година во категориите: директни инвестиции, примарен доход и останати инвестиции - поради вклучување на податоците од годишниот прашалник за странски вложувања ДИ 22 и подобар опфат на податоците за кредитната задолженост;

- сите компоненти за 2010 и 2011 година - како резултат на подобар опфат на податоците;

- 2010 година - стоки, услуги и трговски кредити, врз основа на дефинитивните податоци за надворешно - трговска размена.

љ. Во септември 2011 година извршена е ревизија на податоците за:

- 2010 година во категориите: директни инвестиции, примарен доход и останати инвестиции - поради вклучување на податоците од годишниот прашалник за странски вложувања ДИ 22 и подобар опфат на податоците за кредитната задолженост, вклучување на пресметана камата;

- услуги и секундарен доход за 2010 година - како резултат на подобар опфат на податоците;

-2009 година - стоки, услуги и трговски кредити, врз основа на дефинитивните податоци за надворешно - трговска размена;

- од 2003 година во билансот на плаќања е воведена пресметка за финансиските услуги- мерени индиректно (FISIM);

- од 2006 година во билансот на плаќања хартиите од вредност во рамки на девизните резерви се прикажани без ценовните промени.

м. Во ноември 2010 година извршена е ревизија на податоците за:

- 2009 година во категориите: директни инвестиции, примарен доход и останати инвестиции - поради вклучување на податоците од годишниот прашалник за странски вложувања ДИ 22 и подобар опфат на податоците за кредитната задолженост;

- услуги и секундарен доход за 2009 година - како резултат на подобар опфат на податоците;

-2008 година - стоки, услуги и трговски кредити, врз основа на дефинитивните податоци за надворешно - трговска размена.

н. Во ноември 2009 година извршена е ревизија на податоците за:

- 2008 година во категориите: директни инвестиции, примарен доход и останати инвестиции - поради вклучување на податоците од годишниот прашалник за странски вложувања ДИ 22 и подобар опфат на податоците за кредитната задолженост;

- стоки и услуги - пресметан е и применет нов ц.и.ф. - ф.о.б. фактор за 2008 година;

- стоки, услуги и трговски кредити, врз основа на дефинитивните податоци за надворешно
- трговска размена за 2006 и 2007 година.

њ. Во октомври 2008 година извршена е ревизија на податоците од 2007 година во категориите директни инвестиции, примарен доход и останати инвестиции, поради вклучување на податоците од годишниот прашалник за странски вложувања ДИ 22.

о. Во ноември 2007 година извршена е ревизија на временската серија 2003-2006 година кај следните категории:

- директни инвестиции и примарен доход-подобар опфат поради воведување на нов извор на податоци-(годишен прашалник за странски вложувања ДИ 22) за периодот 2003-2006 година;
- стоки, услуги, секундарен доход, трговски кредити и директни инвестиции, врз основа на дефинитивните податоци за надворешно - трговска размена за 2004 и 2005 година;
- услуги - подобар опфат на податоците поради воведување на нов извор на податоци-(Месечни извештаи за резидентни сметки во странство и евидентни сметки) за 2003-2006 година;
- примарен доход и други инвестиции-нето - поради подобар опфат на податоците за кредитната задолженост за периодот 2003 - 2004 година.

п. Во април 2005 година извршена е ревизија на временската серија 2003-2004 година кај следните категории:

- стоки, услуги, примарен доход, трговски кредити и директни инвестиции, врз основа на дефинитивните податоци за надворешно - трговска размена за 2003 година;
- услуги - подобар опфат на податоците за владини услуги. Примарен доход и други инвестиции-нето (трговски кредити, заеми и други) - поради подобар опфат на податоците за кредитната задолженост (долгорочен долг).

р. Во октомври 2004 година ревидирана е временската серија 2002-2003 година. Извршени се промени во следните категории:

- секундарен доход, менувачко работење (јануари - декември 2003 год.) - заради методолошко усогласување и
- валути и депозити на комерцијалните банки (март 2002 - декември 2003 год.) - воведување на нов извор на податоци со кој е зголемен опфатот на сметките чии промени се пресметуваат врз основа на промените во состојбите по оригинална валута.

с. Во август 2004 година ревидирана е временска серија 2002-2003 година. Извршени се промени во следните категории:

- услуги - подобар опфат на податоците за транспорт;

-примарен доход и други инвестиции-нето (трговски кредити, заеми и други) - поради зголемен опфат на податоците за кредитната задолженост (долгорочен долг);

-валути и депозити на комерцијалните банки (октомври 2002 - декември 2003) - методолошко усогласување на временската серија.

т. Во јануари 2004 година извршена е ревизија кај следниве ставки: стоки, услуги, секундарен доход, трговски кредити и директни инвестиции, врз основа на дефинитивните податоци за надворешно - трговска размена за 2002 година.

ќ. Во август 2003 година ревидирана е временската серија 1997-2002 година: промените кај категориите услуги, примарен доход и директни инвестиции се должат на зголемениот опфат на податоци, а кај категориите стоки и трговски кредити на дефинитивните податоци за надворешно - трговска размена за 2001 година.